



**ОПШТИНА КИЧЕВО**  
**KOMUNA E KËRÇOVËS**

**ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА**

**ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА  
ОПШТИНА КИЧЕВО ВО ОБЛАСТА  
НА СПОРТОТ И РЕКРЕАЦИЈАТА  
ВО 2016 ГОДИНА**

**PROPOZIM PROGRAMI**

**PËR AKTIVITETET E KOMUNËS SË  
KËRÇOVËS NË LËMINË E SPORTIT  
DHE REKREACIONIT GJATË VITIT  
2016**

**ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА  
ОПШТИНА КИЧЕВО ВО ОБЛАСТА НА СПОРТОТ И  
РЕКРЕАЦИЈАТА ВО 2016 год**

**PROGRAMI PER AKTIVITETET E KOMUNES SE  
KERCOVES NE LEMINE E SPORTIT DHE REKREACIONIT  
GJATE VITIT 2016**

**I. ВОВЕД**

Спортот и младите како дел од општеството заземаат доминантно место во интересите на секоја Општина и имаат големо влијание во секојдневието на граѓаните.

Преку успехите во спортот се афирмира самата Општина како на републичко така и на меѓународно ниво.

Општина Кичево ќе застане зад успехите на спортистите преку нивна поддршка почнувајќи од најмала возраст па се до нивните врвни успеси, а со тоа ќе допринесе за успешен развој на децата и младите во сите можни сегменти.

**I. HYRJE**

**Rinia dhe** Sporti si pjesë e shoqërisë kanë rol dominues në interesin e çdo komunë dhe kanë ndikim të madh në jetën dhe përditshmërinë e qytetarëve.

Përmes suksesit në sport afirmohet edhe vete komuna si në nivelin republikan ashtu edhe në atë ndërkombëtar.

Komuna e Kerçovës do të qëndrojë pas suksesit të sportistëve përmes përkrahjes duke filluar nga mosha më e re dhe deri te sukseset më të larta, dhe me atë do të kontribuojë për zhvillimin e fëmijëve dhe të rinjve në të gjitha segmentet e jetës.

**II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА**

Основни цели на програмата за активностите на Општина Кичево во областа на спортот и рекреацијата во 2016 година се:

- Зголемување на опфатот на учениците од основните и средните училишта со спортски и спортско-рекреативни активности;
- Учество на Општината во организирањето и збогатувањето на спортско-рекреативниот живот на децата и младите;
- Создавање на услови за реализација на спортско-рекреативните активности на граѓаните, посебно на децата и младите ;
- Поддршка на здруженијата на граѓани и невладините организации кои се занимаваат со активности од областа на спортот и рекреацијата;
- Афирмација на Општината како развиен спортски центар

**II. QËLLIMET E PROGRAMIT**

Qëllimet themelore të programit për aktivitetet në lëminë sportit dhe rekreacionit në komunën e Kerçovës gjatë vitit 2016 janë:

- Përfshirja më e madhe e nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme në aktivitete sportive dhe rekreative.
- Pjesëmarrja e komunës në organizimin dhe pasurimin e jetës sportive dhe rekreative të fëmijëve dhe të rinjve.
- Krijimi i kushteve për realizimin e aktiviteteve sportive për qytetarët e në vecanti për fëmijët dhe të rinjtë,
- Përkrahja e shoqatave të qytetarëve dhe shoqatave joqeveritare të cilat merren me aktivitet nga fusha e sportit dhe rekreacionit,
- Afirmimi i komunës si qendër e zhvilluar sportive.

**ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА  
ОПШТИНА КИЧЕВО ВО ОБЛАСТА НА СПОРТОТ И  
РЕКРЕАЦИЈАТА ВО 2016 год**

**PROGRAMI PER AKTIVITETET E KOMUNES SE KERCOVES NE  
LËMINË E SPORTIT DHE REKREACIONIT GJATË VITIT 2016**

**III. АКТИВНОСТИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА  
ЦЕЛИТЕ ВО 2016 ГОДИНА**

За реализирање на целите на оваа програма, Општина Кичево ќе ги превземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање своите технички и човечки ресурси.

Главни активности кои се потребни да се превземат се:

- Сочувување на традиционалните манифестации од областа на спортот
- Поддржување на поединци и екипи кои имаат квалитети и постигнуваат резултати
- Поддршка на здруженија на граѓани и невладини организации кои се занимаваат со прашања од областа на спортот
- Организациско на општински спортски натпревари помеѓу училиштата
- Организирање на кампањи за потенцирање на здравиот живот.

**III. АКТИВИТЕТЕТ ПËР РЕАЛИЗИМИН Е QËLLIMEVE  
PËR VITIN 2016**

Për realizimin e qëllimeve të programit, komuna e Kërçovës do të ndërmerren të gjitha aktivitetet e nevojshme dhe do të vë në dispozicion burimet njerëzore dhe teknike.

Aktivitetet kryesore të cilat janë të nevojshme të ndërmerren janë

- Ruajtja dhe kultivimi i manifestimeve tradicionale nga lëmia e sportit.
- Përkrahja e individëve dhe ekipeve që posedojnë cilësi dhe arrijnë rezultate.
- Përkrahja e shoqatave qytetare dhe shoqatave joqeveritare që merren me aktivitete nga lëmia e sportit.
- Organizimi i garave komunale sportive ndërshkolllore.
- Organizimi i fushatave për jetë më të shëndetshme .

**ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА  
ОПШТИНА КИЧЕВО ВО ОБЛАСТА НА СПОРТОТ И  
РЕКРЕАЦИЈАТА ВО 2016 год**

**PROGRAMI PER AKTIVITETET E KOMUNES SE  
KERCOVES NE LËMINË E SPORTIT DHE REKREACIONIT  
GJATË VITIT 2016**

Реден број	АКТИВНОСТИ	Носител	Буџет на Општина Кичево
Numri rendor	АКТИВИТЕТЕ	bartësi	Buxheti i komunës së Kërçovës
I.	<b>ПОДРШКА НА СПОРТСКИ ЗДРУЖЕНИЯ И СПОРТСКИ ЕКИПИ</b>		
	<b>PERKRAHJE PER SHOQATAT SPORTIVE DHE EKIPEVE SPORTIVE</b>		
I.1	Поддршка на проекти за подигање на нивото на екипните спортови на територија на Општина Кичево	Спортски екипи и здружениа	3.600.000,00
	Perkrahja e proekteve per ngritjen e nivelit te ekipeve sportive ne teritorin e Komunes se Kervoves	Ekipet sportive dhe shoqata	
I.2	Поддршка на Проекти за подигање на нивото на боречките спортови на територија на Општина Кичево	Спортски екипи и здружениа	500.000
	Perkrahjen e proekteve per ngritjen e nivelit te sporteve luftarake ne Teritorin e Komunes se Kercoves	Ekipet sportive dhe shoqata	
I.3	Поддршка на проектот „Отворени забавни фудбалски школи“	Спортски екипи и здружениа	120.000
	Perkrahja e proektit „Shkollat e hapura argëtuese të futbollit,„	Ekipet sportive dhe shoqata	
I.4	Подигање на свеста за интегриран спорт меѓу заедниците	Спортски екипи и здружениа	120.000
	Ngritjen e vedies per sport te integru ne mes te bashkesive	Ekipet sportive dhe shoqata	
	GJITHSEJ I.		<b>4.340.000</b>

II	<b>ПОДРШКА НА СПОРТСИСТИ И ДРУГИ АКТИВНОСТИ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА</b>		
	<b>PERKRAHJE TE SPORTISTVE DHE AKTIVITETE TJERA PER SPORT DHE REKREACION</b>		
II.1	Организирање на кампањи за потенцирање на здравиот живот и здравиот начин на живеење	Спортски екипи и здружениа	60.000
	Organizimi i fushatave për potencimin e jetës së shëndoshë dhe jeteses se shendosh	Ekipet sportive dhe shoqata	
II.2	Поддршка на млади талентирани спортисти	спортисти	100.000
	Përkrahja e sportistëve të talentuar	sportist	
II.3	Поддршка на врвни спортисти	спортисти	100.000
	Përkrahja e sportistëve të spikatur	sportist	
II.4	Набавка на спортска опрема	Спортски екипи и здружениа	300.000
	Furnizimi me pajisje sportive	Ekipet sportive dhe shoqata	
II.5	Плаќање на превоз на спортисти и спортски екипи	Спортски екипи и здружениа	300.000
	Pagesa e udhëtimeve të sportistëve dhe ekipeve sportive	Ekipet sportive dhe shoqata	
II.6	Организирање на традиционални спортски активности	Здружениа	310.000
	Organizimin e aktiviteteve te sporteve tradicionale ne Komunen e Kercoves	shoqata	
II.7	Поддршка на планинарски и извиднички друштва	здружениа	60.000
	Përkrahja e shoqatave të vrojtuesve	shoqata	
II.8	Поддршка на спортски сојузи	federacii	200.000
	Perkrahje per federate sportive	federtat	
	<b>GJITHSEJ II</b>		<b>1.430.000</b>

	<b>ВКУПНО:</b>	<b>5.570.000</b>
	<b>GJITHSEJT:</b>	

**ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА  
ОПШТИНА КИЧЕВО ВО ОБЛАСТА НА СПОРТОТ И  
РЕКРЕАЦИЈАТА ВО 2016 год**

**PROGRAMI PER AKTIVITETET E KOMUNES SE  
KERCOVES NE LEMINE E SPORTIT DHE REKREACIONIT  
GJATE VITIT 2016**

**IV. ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ  
ПРЕДВИДЕНИ ВО ПРОГРАМАТА**

Финансирањето на активностите предвидени со оваа Програма е предвидено во Буџетот на Општина Кичево за 2016 година. Покрај тоа, определени финансиски средства можат да бидат обезбедени и од спонзорства и донации.

За активностите од областите кои ги опфаќа оваа Програма, кои ќе се појават во текот на 2016 год. а кои не се наведени во оваа Програма, но со својата актуелност, квалитет и општествен интерес ќе бидат од корист на самата Општина, ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства од буџетот на Општина Кичево.

За дел I од ова програма ќе има јавен повик од каде здружениа на граѓани и спортските здружениа ќе конкурираат со конкретен проект

За дел II, барањата и проектите ќе се разгледат од сектор за поддршка на градоначалникот и ќе одлучува градоначалникот врз критериуми напишани во VI глава

**V. ДРУГИ ФОРМИ НА ПОДДРШКА**

Освен со финансиските средства на Општина Кичево, спортските манифестации ќе се помогнат и со:

- Почесно покровителство
- Доделување на награди и признанија
- Обезбедување на техничка и друга помош
- Учество на промотивни и протоколарни средби

**VI. ОПШТИ КРИТЕРИУМИ**

Со овие Критериуми се утврдува начинот на финансирање на спортски проекти, програми и манифестации од јавен интерес на Општина Кичево. Средствата за финансирање на јавниот интерес во спортот се обезбедуваат со Буџетот на Општина Кичево и се утврдуваат со Годишна програма за во следните активности кои се порпишани во посебен дел (по детално во прилог 1):

**VI.1 ПОДДРШКА НА СПОРТСКИ ЗДРУЖЕНИЯ И СПОРТСКИ ЕКИПИ**

Општина Кичево ќе ги финансира спортските здружениа и спортските екипи од локален, регионален, национален и меѓународен карактер, со цел зачувување на

**IV. FINANCIMI I AKTIVITETEVE TË  
PARASHIKUARA NË PROGRAM**

Financimi i aktiviteve të parapara me këtë Program, të paraparë në Buxhetin e komunës së Kërçovës për vitin 2015. Krahas kësaj, mjete të destinuar financiare mund të sigurohen edhe nga sponsorizime dhe dhurata.

Për aktivitetet nga fushat të cilat i ngërthen ky Program të cilat do të paraqiten gjatë vitit 2016 dhe të cilat nuk janë theksuar në këtë Program, por me aktualitetin e tyre, cilësinë dhe interesin shoqëror do të jenë në dobi të vetë komunës, do të jenë të parashikuara mjete buxhetore të komunës së Kërçovës.

Per pjesen e pare te kesaj programe do te kete shpallje publike nga ku shoqatat e sportit dhe ekipet sportive do te konkurojn me programe dhe proekte konkrete.

Per pjesen e dyt, kerkesat do te shqyrtohen nga sektori per perkrahje te kryetarit dhe do te vndos kryetari ne baze ke kritereteve te pershkruara ne pjesen VI

**V. FORMA TË TJERA TË PËRKRAHJES**

Përveç mjeteve financiare të komunës së Kërçovës, manifestimet sportive, do të ndihmohen edhe me:

- Patronazh nderi
- Ndarje të shpërblimeve dhe mirënjohjeve
- Sigurimi i ndihmës teknike dhe ndihmës tjetër
- Pjesëmarrje në takime protokolare dhe promovuese

**VI. KRITERIUMET E PERGJITHSHME**

Me keto kriterie percaktohet menyra e finansimit te proekteve sportive, programe dhe manifestime me interes public te Komunes se Kercoves.

Mjetet per finansim te sportit me interes public jane te siguruara me buxhetin e Komunes se Kercoves dhe te percaktuara me kete program vjetor ne keto aktivitetete cilat jane te shkruara ne pje te vecant

**VI.1 PERKRAHJE TE SHOQATAVE SPORTIVE DHE EKIPEVE SPORTIVE**

Komuna e Kercoves do te finansoj shoqatat qytetare dhe ekipet sportive me karakter local, regional, nacional, dhe nderkombetar, me qellim te ruajtjes te kontinuitetit te afirmimit dhe ngritjes se sportit nga te cili kan interes qytetaret dhe te cilet jane ne interest e zhvillimit te

континуитетот афирмација и подигнување на нивото на спортот за кои има интерес од граѓаните и кои се во интерес на развојот на спортот во Општина Кичево, со средства од Буџетот на Општина Кичево,

Вреднувањето се одредува врз основа на:

- Колку Општата цел на проектот ќе придонесува на афирмација на спортот во О.Кичево
- Дали здружението или екипата има потребна организациска структура и човечки ресурси
- Дали здружението располага со доволни простории за реализација на проектот
- 

## **VI.2 ПОДРШКА НА СПОРТСИСТИ И ДРУГИ АКТИВНОСТИ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА**

Општина Кичево ќе ги финансира активностите и индивидуалните спортисти и спортски достигнувања на поединци спортисти, ученици, ќе поддржува иницијативи и активностите за одвивање и развој на спортски дисциплини кои не се присутни во градот, а имаат значајно место на врвните меѓународни манифестации како и во спортскиот живот на Општина Кичево

Вреднувањето се одредува врз основа на:

- Остварени спортски резултати
- Учество на настани организирани во РМ
- Учество на настани организирани надвор од РМ
- Колку учеството ќе придонесува кон афирмација на Општина Кичево

## **VII.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Реализација и мониторинг на активностите и целите на оваа програма врши Комисијата за млади, спорт и рекреација при Советот на Општина Кичево, како и соодветните одделенија на Општината и Градоначалникот.

Pristignatite barawe koi nemat da bet dodelin po javen oglas gi razgleduva komisijata I dava predlozi sa nivnata finansirawe

Програмата во секое време е отворена за мислење, предлози и сугестии.

sportit ne Komunen e Kercoves, me mjete nga Buxheti I Komunes se Kercoves

Vlersimi do te caktohet ne baze te:

- Sa qellimi I pergjithshem do te kontriboj ne afirmimin e sportit ne K. e Kercoves
- A ka shoqata apo ekipi struktur organizative te nevojshme dhe resurse njerzore
- A disponon shoqata apo ekipi me hapsire te mjaftueshme per realizim te proektit

## **VI.2 PERKRAHJEN SPORTISTAVE DHE AKTIVITETE TE TJERA PER SPORT DHE REKREACION**

Komuna e Kercoves do te finansoj aktivitete te sportistve individual dhe arritjet sportive te individve, nxenesve, do te perkrahen iniciativa dhe aktivitete per mbarvatjen dhe zhvillimin e disiplinave sportive te cilat nuk jane te pranishme ne qytet, por kan rendesi te madhe ne garat nderkombetare, si dhe ne jeten sportive te Komunes se Kercoves

Vlersimet caktohen nga:

- Rezultatet e sportive te arritura
- Pjesmarrje ne ngjarje te organizuara ne RM
- Pjesmarrje ne ngjarje te organizuara jasht vendit
- Sa pjesmarrja do te kontriboj ne afirmimin e Komunes se Kercoves

## **DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE**

Realizimin dhe mbikqyrjen e aktiviteteve dhe qëllimeve të këtij program e kryen Komisioni për rini, sport dhe rekreacion pranë Këshillit të komunës së Kërçovës, si dhe seksionet përkatëse dhe Kryetari i komunës.

Kekrkesat te cilat nuk do te jene pjese I shpalljes publike do te shqytohen nga komisioni dhe do jepen propozime per finansimin e tyre

Programi ne çdo kohë është i hapur për ide mendime dhe sugjerime.

## **ПРИЛОГ 1**

### **ОПШТИ КРИТЕРИУМИ**

Со овие Критериуми се утврдува начинот на финансирање на спортски проекти, програми и манифестации од јавен интерес за Општина Кичево.

Средствата за финансирање на јавниот интерес во спортот се обезбедуваат со Буџетот на Општина Кичево и се утврдуваат со Годишна програма за во следните дејности:

### **1. ПОДИГАЊЕ НА НИВОТО НА СПОРТНИТЕ ЕКИПИ НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА КИЧЕВО**

Општина кичево ќе ги финансира спортските екипи во територија на општина кичево кои се натпреваруваат низ разни лиги во Р. Македонија, со цел зачувување на континуитетот, развиене на спортските активности за кои има интерес од граѓаните и кои се во интерес на развојот на спортот во градот Кичево, со средства од Буџетот на Општина Кичево, распоредени на организаторот (спортски екипи или спортски здруженија).

Вреднувањето се одредува врз основа на:

- Раннгот на натпреварување на одредена екипа
- Остварени спортски резултати,
- Квалитетот на проектот
- разработени програмски активности
- доставени извешатаи од користени средства(минати години)
- ко-финансирање на проектот.

За Екипите и спортските здружениа кои ќе конкурираат за добивање на средства Општина Кичево ќе ги раздвои на овој начин:

- За фудбалските екипи со најголем ранг на натпреварување максималниот износ е до 1.800.000,00 ден
- За фудбалските екипи на понизок натпреварување максималниот износ ќе биде до 500.000,00 ден
- За други спортски натпреварувања ќе се раподелат врз горенаведените критериуми максимален износ до 100.000,00 ден.

### **2. ПОДИГАЊЕ НА НИВОТО НА БОРЕЧКИТЕ СПОРТОВИ**

Особен инерес во Општина кичево претсавуваат и спортот со боречки вештини, традиционални и модерни спортови кои за граѓаните на Општина Кичево привлекуваат интерес. Општината преку јавен оглас ќе ги финансира и овој вид на спортот се за цел за подигање на свеста на спортските активности кај граѓаните и омладината на Општина Кичево.

Општина Кичево секогаш ќе поддржува спортски манифестации кои во иднина ќе придонесат за популаризација на спортот и достоино претставување на можностите и потенцијалите на Општина Кичево за организација на ваков тип на спортување.



Вреднувањето се одредува врз основа на:

- Остварени спортски резултати,
- Квалитетот на проектот
- разработени програмски активности
- организирање на меѓународни активности
- доставени извешатаи од користени средства(минати години)
- ко-финансирање на проектот.

За Екипите и спортските здруженија кои ќе конкурираат за добивање на средства Општина Кичево ќе ги раздвои на овој начин:

Максималниот износ на финансирање на еден активност е до 100.000,00 врз основа на горенаведените критериуми.

### **3. ПОДИГАЊЕ НА СВЕСТА ЗА ИНТЕГРИРАН СПОРТ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ**

Општина Кичево ќе ги финансира програмите, проектите и активностите за реализирање посебни програми во создавање услови за спроведување спортски активности за здружување на младите од различните заедници кои живеат на територија на Општина Кичево, на учениците и на младината, со посебен акцент на реализирање на спортски активности и натпревари на учениците во основни и средните училишта на подрачјето на општина Кичево.

Вреднувањето се одредува врз основа на:

- Остварени спортски резултати,
- Квалитетот на проектот
- разработени програмски активности
- организирање на меѓународни активности
- доставени извешатаи од користени средства(минати години)
- ко-финансирање на проектот.

Општина Кичево ќе финансира само еден најквалитетен проектот врз основа на горенаведените критериуми со максимален износ од 180.000,00 ден

### **4.ТРАДИЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ**

Општина Кичево ќе ги финансира традиционалните спортски приредби и манифестации од локален, регионален, национален и меѓународен карактер, со цел зачувување на континуитетот на вакви манифестации за кои има интерес од граѓаните и кои се во интерес на развојот на спортот во Општина Кичево, со средства од Буџетот на Општина Кичево, распоредени на организаторот спортска екипа или спортско здружение

Вреднувањето се одредува врз основа на:

- Остварени спортски резултати,
- Квалитетот на проектот
- разработени програмски активности
- организирање на меѓународни активности
- доставени извешатаи од користени средства(минати години)

- ко-финансирање на проектот.

Општина Кичево ќе финансира најмногу две проекти врз гореспоменати критериуми со максимален износ до 300.000,00 денари

## **5. ПОДРЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИТЕ ФЕДЕРАЦИИ**

Врз основа на законот за спорт сите училишта треба да формираат федерација за спорт од каде и во општина Кичево е формирана и се занимава со организирање на училиштата со разновидни спортови кои се натпреваруваат на комунални и републички натпреварувања. Истотака е формирана и комуналната лига за фудбал која ја организира федерацијата на Македонија. За 2016 Општина Кичево е предвидено да ја финансира ова федерација после доставување на проект и активности

Максималниот износ предвидена во програмата за спорт за 2015 е 200.000,00 денари

## **6. ДРУГИ АКТИВНОСТИ ЗА СПОРТ И РЕАКЦИЈА**

Општина Кичево ќе ја финансира активностите и индивидуалните спортисти и спортски достигнувања на поединци спортисти, ученици, ќе поддржува иницијативи и активностите за одвивање и развој на спортски дисциплини кои не се присутни во градот, а имаат значајно место на врвните меѓународни манифестации како и во спортскиот живот на Општина Кичево. Истотака Општина Кичево ќе финансира и кампањи за промовирање на спортот како средство за здрав живот за човекот.

Вреднувањето се одредува врз основа на:

- Остварени спортски резултати
- Учество на настани организирани во РМ
- Учество на настани организирани надвор од РМ
- Колку учеството ќе придонесува кон афирмација на Општина Кичево

Максималниот износ за финансирање на овие активности е до 30.000 денари а ќе се реализираат по доставување на барање со образложение за потребата за финансирање а се разгледуваат од сектор за поддршка на градоначалникот и одлучува градоначалникот врз гореспоменатите критериумите.

Br.nr \_\_\_\_\_

**СОЦЕТ НА ОПШТИНА КИЧЕВО**  
**KESHILLI I KOMUNES SE KERCOVES,**  
**Qamil Aliu**